

**МЕТАМОРФОЗИС ФОНДАЦИЈА ЗА
ИНТЕРНЕТ И ОПШТЕСТВО Скопје**

**Финансиски извештаи за годината која
завршува на 31 Декември 2019 во согласност со
Меѓународните стандарди прифатени и објавени
во Република Македонија и**

Извештај на независниот ревизор

Мај 2020, Скопје

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 2
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Биланс на приходи и расходи	3
Биланс на состојба	4
Извештај за промени во деловниот фонд	5
Белешки кон финансиските извештаи	6 - 12

До:

Раководството на

МЕТАМОРФОЗИС ФОНДАЦИЈА ЗА ИНТЕРНЕТ И ОПШТЕСТВО

СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на „Метаморфозис Фондација за Интернет и Општество“ (во понатамошниот текст Фондацијата), кои што го вклучуваат Билансот на состојба на ден 31 декември 2019 година, како и на Билансот на приходи и расходи и Извештајот за промени во деловниот фонд за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Фондацијата е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија објавени и прифатени во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

До:

Раководството на

МЕТАМОРФОЗИС ФОНДАЦИЈА ЗА ИНТЕРНЕТ И ОПШТЕСТВО

СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Основа за квалификувано мислење

Како што е наведено во Белешка 12, фондацијата има презентирани останати тековни средства во износ од 3.118 илјади денари, од кои останати побарувања во износ од 1.973 илјади денари. Дел од останатите побарувања во износ од 1.043 илјади денари се однесуваат на трошоци за реализирани активности во 2019 година кои ќе бидат признати како трошок во нареден период и за овој износ останатите побарувања се преценети а трошоците за тековниот период се потценети.

Квалификувано мислење

Според нашето мислење, освен за ефектот на финансиските информации наведени во претходниот параграф, приложените финансиски извештаи на „Метаморфозис Фондација за Интернет и Општество“ Скопје ја прикажуваат реално и објективно во сите значајни аспекти, финансиската состојба на Фондацијата на ден 31 декември 2019, како и резултатите на нејзиното работење и промените во фондовите за годините кои завршуваат на тој ден, во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа.

Скопје, 05 мај 2020 година

Овластен ревизор
Звонко Кочовски

Управител
Драган Димитров



„ МЕТАМОРФОЗИС ФОНДАЦИЈА ЗА ИНТЕРНЕТ И ОПШТЕСТВО “- Скопје
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
за годината која завршува на 31 декември 2019 и 2018
во илјади денари

	Белешка	2019	2018
Донации	4	66.611	22.541
Трансфер на вишокот на приходи		11.546	33.114
Приходи од услуги	5	184	70
Финансиски приходи	6	600	32
Останати приходи	7	190	445
ВКУПНО ПРИХОДИ		79.131	56.202
Оперативни расходи	8	(65.908)	(44.055)
Капитални расходи	9	(188)	(525)
ВКУПНО РАСХОДИ		(66.096)	(44.580)
Вишок на приходи над расходи пред оданочување		13.035	11.622
Данок на добивка	10	-	(76)
Вишок на приходи над расходи по оданочување		13.035	11.546

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање на 24.02.2020 од страна на раководството на Фондацијата и се потпишани во негово име од страна на:

Директор
Бардил Јашари

„МЕТАМОРФОЗИС ФОНДАЦИЈА ЗА ИНТЕРНЕТ И ОПШТЕСТВО“- Скопје

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
за годината која завршува на 31 декември 2019 и 2018
во илјади денари

	Белешки	31 декември 2019	31 декември 2018
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	11	982	1.123
		982	1.123
Тековни средства			
Останати тековни средства	12	3.118	2.018
Пари и парични еквиваленти	13	9.920	9.779
		13.038	11.797
ВКУПНИ СРЕДСТВА		14.020	12.920
ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД			
Деловен фонд			
Деловен фонд	14	982	1.123
Вишок на приходи над расходи после оданочување		13.035	11.546
		14.017	12.669
Тековни обврски			
Други краткорочни обврски	15	3	251
		3	251
ВКУПНО ДЕЛОВЕН ФОНД И ОБВРСКИ		14.020	12.920

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ДЕЛОВНИОТ ФОНД
за годината која завршува на 31 Декември 2019 и 2018
во илјади денари

	Деловен фонд	Вишок на прих. над расходи	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2018	564	33.114	33.678
Трансфер на вишокот на приходи над расходи од претходна година	-	(33.114)	(33.114)
Сметководствена корекција	336	-	336
Набавки	502	-	502
Амортизација	(279)	-	(279)
Вишок на приходи над расходи	-	11.546	11.546
Состојба на 31 декември 2018	1.123	11.546	12.669
Трансфер на вишокот на приходи над расходи од претходна година	-	(11.546)	(11.546)
Набавки	188	-	188
Ревалоризација на основни средства	98	-	98
Ревалоризација на амортизација	(88)	-	(88)
Амортизација	(339)	-	(339)
Вишок на приходи над расходи	-	13.035	13.035
Состојба на 31 декември 2019	982	13.035	14.017

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31 Декември 2019

сите износи се искажани во илјади денари освен таму кадешто е поинаку назначено

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ФОНДАЦИЈАТА

Метаморфозис Фондацијата за Интернет и Општество Скопје (во понатамошниот текст: Фондацијата) е фондација запишана во регистарот на здруженија на граѓани и фондации во Основен суд 1 во Скопје под Рег. број 1870 од 25.10.2004.

Работата и активностите на фондацијата се однесуваат на развој на демократијата и просперитет преку промоција на општество базирано на знаења и промоција на користењето на информатичката и комуникациската технологија како алатка за развој на отвореното општество.

Вкупниот број на вработени со состојба на 31 декември 2019 година изнесува 27 лица (31 декември 2018 година изнесуваше 28 лица).

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на Фондацијата се составени во согласност со Законот за сметководство за непрофитните организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа со цел за точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, благовремено и ажурно искажување на билансните позиции, состојбата на средствата, обврските, изворите на средства, приходите и расходите и резултатите од работењето.

Износите во билансите и белешките кон финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако во текстот не е поинаку наведено.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи се наведени во продолжение на овој текст.

3.1 Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2018 година.

3.2 Парични средства и еквиваленти на парични средства

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна и паричните средства на жиро сметките кај комерцијалните банки.

Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народна банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

3.3 Материјални и нематеријални средства

Материјалните и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност на долгорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци, кои можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка. За вредноста на набавените средства истовремено се зголемува деловниот фонд на Фондацијата.

Ревалоризацијата на долгорочните средства (материјални и нематеријални вложувања) се врши поради повторно вреднување ако инфлацијата на годишно ниво, мерена со пораст на цените на производителите на индустриските. Основица за ревалоризација претставува набавната вредност на средствата.

Ревалоризационата вредност на средствата се утврдува по пат на индексирање.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31 Декември 2019

сите износи се искажани во илјади денари освен таму каде што е поинаку назначено

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.4 Амортизација

Материјалните и нематеријални средства се амортизираат со примена на пропорционалната метода, така што набавната или ревалоризираната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Тековната амортизација на основните средства се евидентира на товар на деловниот фонд.

Употребените годишни стапки на амортизација за 2019 година, кои ги применува Фондацијата изнесуваат: 25% за возила, 20% за електрична и компјутерска опрема, 20% за мебел, 11% за мобилни уреди, 12-16% за останата опрема.

Пресметката на амортизацијата се врши поединечно (не по групи на средства) за секое средство.

3.5 Признавање на приходи и расходи

Признавањето на приходите и расходите на непрофитните организации се спроведува според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции значи приходите, односно расходите да се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите, односно расходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите, односно расходите се расположливи кога се остварени, односно кога настанале (се наплатени т.е. платени) во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период, односно обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

3.6 Износи искажани во странска валута (Продолжува)

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари според средниот курс на НБРМ кој важи на денот на трансакцијата.

Девизните средства и обврски во билансот на состојба се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на билансот. Нето позитивните и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Билансот на успех во периодот кога тие настануваат.

Средните (заклучните) курсеви на денарот спрема странските валути (за една единица странска валута), на 31 декември изнесуваат како што следува:

	2019	Во денари 2018
EUR	61,4856	61,4950
USD	54,9518	53,6887
CHF	56.5593	54,7742
GBP	72.1577	68,1234

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31 Декември 2019

сите износи се искажани во илјади денари освен таму кадешто е поинаку назначено

4 . ДОНАЦИИ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Приходи од донации	66.611	22.541
Вкупно	<u>66.611</u>	<u>22.541</u>

Остварени се приходи од следните донатори:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Фондација Отворено Општество Македонија	2.851	3.448
Здружение за прогресивна комуникација	134	740
Европска Унија - Делегација на ЕУ во РСМ	4.318	-
Европска Комисија	27.254	-
National Endowment for Democracy	7.228	4.669
Британска Амбасада Скопје	7.386	1.325
Westminster Foundation for Democracy	-	139
Нова Веб ДОО	-	2.582
Асоцијација за демократска иницијатива	210	-
Центар за демократска транзиција	1.116	1.016
Peace Nexus	1.685	-
EAST-WEST MANAGEMENT INSTITUTE INC	5.676	4.755
Центар за управување со промени (ЦУП)	-	626
Демокраси Лаб Тетово	-	504
Custom house financial	-	1.299
ABA - fund for justice and education	-	121
IFEX	-	552
Национална Агенција	960	-
Techsoup	1.011	-
Sigrid Rausing Trust	6.711	-
Останати донатори	71	765
Вкупно	<u>66.611</u>	<u>22.541</u>

5 . ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Услуги	184	70
Вкупно	<u>184</u>	<u>70</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31 Декември 2019

сите износи се искажани во илјади денари освен таму кадешто е поинаку назначено

6 . ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Курсни разлики	600	32
Вкупно	<u>600</u>	<u>32</u>

7 . ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Останати приходи	190	445
Вкупно	<u>190</u>	<u>445</u>

8 . ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Потрошени материјали	1.186	573
Потрошена енергија, телефон, гориво	405	868
Печатење и други услуги	3.201	1.311
Патни трошоци, авиобилети, трошоци за семинари	3.421	866
Промоции, репрезентација и реклама	910	459
Наемнини	1.924	1.512
Банкарски услуги	225	177
Премии за осигурување	74	67
Дневници	521	501
Интелектуални и консултантски услуги по договор на дело	12.860	9.922
Негативни курсни разлики	89	77
Плати	18.309	16.412
Договори за соработка	21.364	10.475
Останати трошоци	1.419	835
Вкупно	<u>65.908</u>	<u>44.055</u>

9 . КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Компјутерска опрема и телефони	188	525
Вкупно	<u>188</u>	<u>525</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31 Декември 2019

сите износи се искажани во илјади денари освен таму кадешто е поинаку назначено

10. ДАНОК НА ДОБИВКА

	2019	2018
I. Вишок на приходи над расходи	13.035	11.622
II. Непризнаени расходи за даночни цели	-	766
III. Даночна основа	-	766
IV. Намалување на даночната основа	-	-
V. Даночна основа по намалување (III-IV)	13.035	766
VI. Данок на добивка (V * 10%)	-	76
VII. Вишок на приходи над расходи по данокот (I-VI)	13.035	11.546

11. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Опрема и мебел	Возила	Вкупно
Набавна вредност на 01 јануари 2018	5.618	2.386	8.004
Набавки	502	-	502
Сметководствена корекција	315	-	315
Состојба на 31 декември 2018	6.435	2.386	8.821
Набавки	188	-	188
Ревалоризација	72	26	98
Состојба на 31 декември 2019	6.695	2.412	9.107
Акумулирана амортизација на 1 јануари 2018	5.400	2.019	7.419
Тековна амортизација - 2018	209	70	279
Состојба на 31 декември 2018	5.609	2.089	7.698
Тековна амортизација	321	18	339
Ревалоризација на амортизација	62	26	88
Состојба на 31 декември 2019	5.992	2.133	8.125
Нето сегашна вредност на:			
- 31 декември 2019	703	279	982
- 31 декември 2018	826	297	1.123

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31 Декември 2019

сите износи се искажани во илјади денари освен таму кадешто е поинаку назначено

12. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Даден депозит за кредитна картичка	330	330
Даден аванс	35	35
Дадени аванси на вработени	404	347
Побарувања за повеќе платен данок	376	376
Останати побарувања	1.973	930
Состојба на 31 декември	<u>3.118</u>	<u>2.018</u>

13. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Жиро сметка	3.865	4.234
Благајна	38	12
Девизна сметка	6.017	5.532
Состојба на 31 декември	<u>9.920</u>	<u>9.779</u>

14. ДЕЛОВЕН ФОНД

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Деловен фонд	982	1.123
Состојба на 31 декември	<u>982</u>	<u>1.123</u>

Промените на фондовите и резервите се наведени во Извештајот за промени на деловниот фонд прикажан на страна 5.

15. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Обврски за данок	3	58
Останати обврски	-	193
Состојба на 31 декември	<u>3</u>	<u>251</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31 Декември 2019

сите износи се искажани во илјади денари освен таму каде што е поинаку назначено

16. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

Со состојба на 31 декември 2019 година Фондацијата нема вонбилансна изложеност.

17. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Не постојат материјални последователни настани, кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извешта